



СЛУЖБИ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскосрпски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебна издашница и огласи 402-3-291

Среда, 31 август 1966

БЕЛГРАД

БРОЈ 34

ГОД. XXII

Цена на овој број е 0,45 (45) дин. — Претплата за 1966 година изнесува 20 (2.800) дин. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671

437.

Врз основа на членот 17 став 3 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), во согласност со државниот секретар за народна одбрана, сојузниот секретар за внатрешни работи издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЛОВИТЕ ОД ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС ВО КОИ ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДРЖАВЈАНИ МОЖАТ ДА СЕ ДВИЖАТ И ДА ПРЕСТОЈУВААТ БЕЗ ДОЗВОЛА

1. Во деловите од граничниот појас на границата спрема Република Австрија, Република Италија и Народна Република Бугарија им се одобрува на југословенски државјани движење и престој без дозвола за движење и престој во граничниот појас, и тоа:

а) во деловите од граничниот појас на границата спрема Република Австрија:

1) од планинарскиот дом на Пеца до врвот на Пеца кота 2126, по обележената патека лево до патеката која оди покрај самата гранична линија — од 15 април до 15 октомври, и тоа во сабота, недела и државни празници од 6 до 16 часот;

2) од окрешеј по обележената патека што води преку Криж и Жрело до Чешка Коча — од 1 мај до 30 септември, и тоа од излегувањето до заоѓањето на сонцето;

3) од планинарскиот дом на Кофцах: до безимениот врв (Криж) во длабочина и широчина за двесте метра — во текот на целата година, и тоа од излегувањето до заоѓањето на сонцето; до Велики Врх кота 2088, по обележената патека што води преку котата 1807 — во текот на целата година, и тоа од излегувањето до заоѓањето на сонцето; до Велики Врх кота 2088 и 2093 (Кладиво) — од 1 април до 15 ноември, и тоа во сабота, недела и државни празници од излегувањето до заоѓањето на сонцето, а од 1 декември до 31 март секој ден од 8 до 16 часот;

4) на секторот на Зеленица: јужно од котата 1704 на 40 метара од граничната линија во простор широк 100 метра спрема планинарскиот дом на Зеленика — во текот на целата година, и тоа од излегувањето до заоѓањето на сонцето; јужно од граничната линија на котата 1764 во должина за сто и педесет метра и во широчина за сто метра — во текот на целата година, и тоа од излегувањето до заоѓањето на сонцето;

5) од планинарскиот дом на Зеленица по обележената патека што води преку планината Шија и по обележената патека од планинарскиот дом Валвазорјева Коча што води преку котата 1539 до врвовите Мали и Велики Стол тригонометар 2236 — во текот на целата година, и тоа од излегувањето до заоѓањето на сонцето;

6) по обележената патека од Сухо Седло и Јекло Седло до врвот на Голица тригонометар 1835 и кота 1784 — од 15 април до 30 септември, и тоа

во сабота, недела и државни празници од излегувањето до заоѓањето на сонцето;

б) во деловите од граничниот појас на границата спрема Република Италија:

1) од Котово Седло кота 2124, по обележената патека што води кон Вевница кота 2351 и по новиот планинарски пат до врвот Мангарт — во текот на целата година, и тоа од излегувањето до заоѓањето на сонцето;

2) по обележената патека до врвот Канин кота 2385, седлото Превала кота 2063, врвот Престрелјеник тригонометар 2499 и врвот Лашке Плање кота 2411 — во текот на целата година, и тоа од излегувањето до заоѓањето на сонцето;

в) во деловите од граничниот појас на границата спрема Народна Република Бугарија:

по јавниот пат кој покрај граничната линија води од селото Сливница до селото Долно Невље (сектор Димитровград).

2. Во деловите од граничниот појас од точката 1 под а) под 1 и 6 од оваа наредба југословенски државјани можат да се движат и да престојуваат без дозвола и во работен ден само ако доаѓаат групно (излети, училишни екскурзии итн.). Групните посети мораат да ѝ се најават на надлежната команда на граничната единица преку надлежниот општински орган на внатрешните работи, најдоцна 24 часа пред доаѓањето во граничниот појас.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П бр. 015-3/1
29 јули 1966 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Милан Мишковиќ, с. р.

438.

Врз основа на членот 117 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВОДЕЊЕ ВОЗДУХОПЛОВИ ВО ВОЗДУШНИОТ ПРОСТОР НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Наредбата за надоместокот за водење воздухоплови во воздушниот простор на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/65) во точката 2 ставот 3 се менува и гласи:

„Надоместокот за услуги дадени на воздухоплови од ст. 1 и 2 на оваа точка што му припаѓаат на еден превезувач, ако извршат определен број прелетувања во текот на еден месец и преминат опре-

делен број километри воздушен пат при едно прелетување, изнесува, и тоа:

За број прелетувања во текот на еден месец	За должина на воздушен пат за едно прелетување	
	од 301 до 650 km	над 650 km
од 16 до 20	95% од надоместокот од ст. 1 и 2 на оваа точка	90% од надоместокот од ст. 1 и 2 на оваа точка
од 21 до 31	90% ”	80% ”
од 32 до 45	80% ”	70% ”
од 46 до 55	70% ”	60% ”
над 55	60% ”	50% ”

2. Точката 4 се менува и гласи:

„4. Надоместокот од точката 2 ст. 1 и 2 на оваа наредба за услуги дадени на воздухоплови што ја прелетуваат Југославија без слетување, а кои му припаѓаат на ист превозувач чии воздухоплови во редовниот меѓународен сообраќај ќе извршат одреден број слетувања на југословенски аеродроми во текот на еден месец и ако при секое прелетување без слетување преминат одреден број километри воздушен пат, изнесува, и тоа:

За број слетувања во текот на еден месец	За должина на воздушен пат за едно прелетување	
	од 301 до 650 km	над 650 km
од 8 до 16	60% од надоместокот од точката 2 ст. 1 и 2	50% од надоместокот од точката 2 ст. 1 и 2
од 17 до 24	50% ”	40% ”
од 25 до 32	35% ”	25% ”
над 32	20% ”	10% ”

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1958/66-6
26 август 1966 година
Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Миљан Неорички, с. р.

439.

Врз основа на членот 12 од Основниот закон за статистиката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/66) и точката 2 под 10 од Решение за статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1966 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/65), генералниот директор на Сојузниот завод за статистика донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ АНКЕТА ЗА ИСТРАЖУВАЊАТА НА ЖИВОТНИОТ СТАНДАРД

1. Од 10 септември до 30 ноември 1966 година ќе се спроведе анкета за истражувањата на животниот стандард во избрани домаќинства на територијата на Југославија.

2. Со анкетата ќе се соберат податоци за приходите на домаќинствата, за бројот на членовите на домаќинствата, за бројот на запослените членови на домаќинства и за нивните стамбени услови, за снабденоста на домаќинствата со трајни потрошни добра и за планираните набавки на тие добра, за влијанието на приходите врз промената на потрошувачката на домаќинствата и други податоци од значење за животниот стандард на домаќинствата.

3. Со подготвителните дејствија, организацијата и спроведувањето на анкетата ќе раководат Сојузниот завод за статистика и статистичките органи во републиките.

4. Податоците собрани со оваа анкета ќе служат исклучиво за статистички цели.

5. Во случај на ускратување давање податоци, на давање неточни податоци или оневозможување да се проверат дадените податоци ќе се применат врз поединец одредбите од членот 47 ст. 1 и 3 на Основниот закон за статистиката.

6. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 34-5118/1
22 август 1966 година
Белград

Сојузен завод за статистика

Заменик генерален директор,
др Александар Станоевиќ, с. р.

440.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ЖЕЛЕЗНИТЕ И МАНГАНОВИТЕ РУДИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Методи на хемиските испитувања на железните руди:

Определување на калајот — — JUS B.G8.125
Определување на јаглендиоксидот JUS B.G8.126
Определување на германиумот — JUS B.G8.127
Определување на циркониумот — JUS B.G8.128
Определување на натриумот и калиумот — — — — — JUS B.G8.129

Методи на хемиските испитувања на мангановите руди:

Определување на хемски врзана-та вода (конституциони води) — — JUS B.G8.227

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јуни 1967 година.

Бр. 05-4631/1
11 јули 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

441.

Врз основа на членот 8 став 1 од Уредбата за општите услови за давање потрошувачки кредити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/66), гувернерот на Народната банка на Југославија донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ БАНКИТЕ МОЖАТ ДА ДАВААТ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ ВО ГОТОВИ ПАРИ

1. Банките можат на лицата од членот 3 на Уредбата за општите услови за давање потрошувачки кредити да им даваат потрошувачки кредити во готови пари до износ од 1.000 динари, со тоа што

вкупното задолжување по овој кредит и други потрошувачки кредити на одделен корисник да не може да ги премине износите на задолжувањата определени во членот 7 став 2 точка 3 и став 3 на таа уредба.

2. Рокот за враќање на потрошувачкиот кредит од точката 1 на оваа одлука не може да биде подолг од 10 месеци.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 61

25 август 1966 година
Белград

Народна банка на Југославија

Гувернер,

др Никола Миљаниќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдемо е дека во текстот на Правилникот за звањата, стручната спрема и овластувањата на членовите на посада на бродовите на Југословенската трговска морнарица, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/66, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

И С П Р А В К А

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗВАЊАТА, СТРУЧНАТА СПРЕМА И ОВЛАСТУВАЊАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПОСАДА НА БРОДОВИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ТРГОВСКА МОРНАРИЦА

Во членот 45 точка 1 во единаесеттиот и дваесеттиот ред по зборовите: „на товарни бродови“ треба да се додадат по погрешка изоставените зборови: „до 3000 BRT и на патнички бродови“.

Во членот 45 точка 3 наместо зборовите: „радио-телеграфска“ треба да стои: „радио-телефонска“.

Од Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски, Белград, 8 август 1966 година.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СИЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

„Народне новине“ службени лист Социјалистичке Републике Хрватске, во бројот 43 од 14 октомври 1965 година објавуваат:

Одлука за разрешување и именување претседател и член на Правниот совет на Извршниот совет;

Одлука за именување и разрешување претседател и членови на Комисијата на Извршниот совет за верски прашања;

Одлука за разрешување и именување еден член на Комисијата за одликувања;

Одлука за разрешување и именување претседател и еден член на Комисијата за одликувања;

Одлука за разрешување и именување претседател и еден член на Комисијата за помилувања;

Одлука за разрешување и именување еден член на Кадровската комисија на Извршниот совет;

Одлука за разрешување и именување членови на Административната комисија на Извршниот совет;

Правилник за паричното работење на месните заедници по пат на сметковна книшка.

Во бројот 44 од 21 октомври 1965 година нема прописи.

Во бројот 45 од 28 октомври 1965 година објавуваат:

Одлука на Уставниот суд на Хрватска бр. У-45/1-1965;

Исправка на Законот за измени и дополненија на Законот за медицинските училишта.

Во бројот 46 од 30 октомври 1965 година објавуваат:

Закон за данокот на промет на недвижности и права;

Закон за престанок на важењето на одредбите за давање регрес за огрев;

Одлука за најмалиот износ на кредитниот фонд потребен за основање комерцијални банки;

Одлука за давање гаранција за враќање заем на Сојузниот фонд за научна работа од Природословно-математичкиот факултет на Свеучилиштето во Загреб;

Одлука за потврда на Одлуката на Управниот одбор на Републичкиот фонд за води за користење на средствата на резервата на фондот;

Одлука за одобрување на Одлуката на работничките совети на железничките претпријатија во СРХ за спојување на железнички претпријатија;

Уредба за условите за користење дополнителни средства за заеднички резерви на стопанските организации;

Деловник на Извршниот совет;

Решение за именување претставници на општествената заедница во Советот на Радио-телевизијата Загреб;

Исправка во деловниците на соборите на Саборот на СРХ.

Во бројот 47 од 11 ноември 1965 година објавуваат:

Одлука за основање Комисија за прашањата на развојот на недоволно развиените подрачја;

Одлука за основање Комисија за прашања на здравственото осигурување на земјоделците;

Одлука за одобрување програмата за работа и за потврда на измените на финансискиот план на Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности за 1965 година;

Решение за разрешување од должноста директор на сектор во Републичкиот завод за планирање;

Решение за разрешување од должноста директор на сектор во Републичкиот завод за планирање;

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за зголемување на пензиите во 1965 година;

Одлука за граничниот износ на најниското пензиско примање и за височината на заштитниот додаток на пензијата;

Одлука за највисокиот износ на пензискиот основ од кој може да се определи пензија.

Во бројот 48 од 18 ноември 1965 година објавуваат:

Закон за наградување на учениците во стопанството;

Одлука за одобрување програмата за работа и за потврда на измените на финансискиот план на Републичкиот фонд за социјалните установи за 1965 година;

Одлука за распишување дополнителни избори број 1196/65 од 10 ноември 1965 година;

Наредба за привремена забрана на лов на ретки и проредени риби;

Наредба за риболовните средства со кои може да се врши стопански и спортски риболов.

Во бројот 49 од 25 ноември 1965 година нема прописи.

Во бројот 50 од 1 декември 1965 година објавуваат:

Одлука за надоместоците на пратениците и функционерите што ги избира или именува Саборот на СРХ;

Одлука за доделување средства од Републичкиот резервен фонд;

Одлука за распоредот на средствата остварени од додатниот данок на промет на стоки на мало на околицата Осиек и град Загреб;

Одлука за учеството на СРХ во финансирањето на проектот за комплексното уредување на долината на реката Сава;

Одлука за задолжување на Социјалистичка Република Хрватска кај банката на СРХ.

Во бројот 51 од 9 декември 1965 година објавуваат:

Одлука за именување претседател и пет членови на Архивскиот совет на Хрватска;

Одлука за именување претседател и три члена на Советот за заштита на природата на Хрватска;

Одлука за надоместоците на членовите на стручните совети на Извршниот совет;

Решение за прогласување за резерват на делови од текот на реката Рјечина.

Во бројот 52 од 13 декември 1965 година објавуваат:

Закон за високошколското образование (пречистен текст);

Одлука за престанок на важењето на Одлуката за сервисните работилници на Државниот секретаријат за внатрешни работи во Загреб;

Одлука за измена на Одлуката за финансискиот план на фондот на инвалидското и пензиското осигурување и фондот за додаток на деца за 1965 година;

Одлука за основање Републички завод за заповедување во Загреб;

Одлука за издвојување дел од средствата остварени со придонесот за запослување на подрачјето на општинската заедница за работи на запослување за заедничките работи на запослување на територијата на Републиката.

Во бројот 53 од 23 декември 1965 година објавуваат:

Одлука за потврда на Статутот на Републичкиот фонд за социјални установи;

Закон за медицинските училишта (пречистен текст);

Закон за специјалните училишта (пречистен текст);

Одлука на Уставниот суд на Хрватска број У-98/1-1965 од 3 декември 1965;

Решение за именување директор на сектор во Републичкиот завод за планирање;

Решение за именување директор на сектор во Републичкиот завод за планирање;

Наредба за дополние на Наредбата за определување на устието на реката Неретва за риболовно подрачје на кое е ограничен риболовот;

Одлука за определување на делот од основниот придонес и додатните придонеси остварени за фондот на инвалидското и пензиското осигурување, кој им припаѓа на комуналните заедници на име надоместок на фондовите за здравственото осигурување за трошоците на професионална рехабилитација и запослување на инвалиди на трудот за 1966 година;

Одлука за пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита на пензионерите за 1966 година;

Одлука за височината на придонесот за здравствено осигурување на членовите на потесното семејство на југословенските државјани што во странство стапиле во работен однос врз основа на меѓународен договор или по одобрение од надлежниот орган, а не се осигурени според Основниот закон за здравственото осигурување;

Одлука за постојаните износи на придонесите, стопите и основниците за пресметување на придонесот за социјално осигурување за лица вон работен однос што според посебни прописи имаат определени права од социјалното осигурување и за лицата за кои не се определени обврзници за плаќање придонеси;

Одлука за спроведување на задолжителното здравствено реосигурување и за определување на тарифата на премиите за 1966 година;

Одлука за привремено финансирање на фондовите на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците на СР Хрватска во I тримесечје на 1966 година.

Во бројот 54 од 24 декември 1965 година објавуваат:

Закон за стопанското работење (стопанисување) со станбените згради во општествена сопственост;

Закон за детските градинки;

Закон за измени на Законот за подрачјата на општините и околиците во СР Хрватска;

Одлука за привремено финансирање на потребите на СР Хрватска за јануари и февруари 1966 година;

Одлука за доделување средства од Републичкиот резервен фонд;

Одлука за именување претседател и три члена на Музејскиот совет;

Препорака на Стопанскиот собор на Саборот на СР Хрватска број 1451-II-1965 од 17 декември 1965 година;

Одлука на Уставниот суд на Хрватска број У-120/I-1965 од 3 декември 1965 година.

Во бројот 55 од 31 декември 1965 година објавуваат:

Закон за водите;

Закон за водниот придонес;

Закон за измена на Законот за заштита на културните споменици;

Одлука за пренесување на средствата на Републичкиот фонд за станбена изградба;

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на републичките органи на управата им се признаваат во материјални трошоци;

Исправка на Решението за именување директор на сектор во Републичкиот завод за планирање.

СОДРЖИНА:

	Страна
437. Наредба за определување на деловите од граничниот појас во кои југословенски државјани можат да се движат и да престојуваат без дозвола — — — — —	677
438. Наредба за измени на Наредбата за надоместокот за водење воздухоплови во воздушниот простор на Југославија — —	677
439. Решение за спроведување анкета за испражувањата на животниот стандард —	678
440. Решение за југословенските стандарди од областа на железните и мангановите руди	678
441. Одлука за условите под кои банките можат да даваат потрошувачки кредити во готови пари — — — — —	678
Исправка на Правилникот за звањата, стручната спрема и овластувањата на членовите на посада на бродовите на Југословенската трговска морнарица — — —	679